

20151925271

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно здравствено осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08-5086/1  
2 ноември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 145/12), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок на ставот 1 на овој член, доброволното здравствено осигурување за лицата од членот 13 став 3 од овој закон, може да се договори и за период пократок од една година од денот на почетокот на осигурувањето.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

Во ставот 5 кој станува став 6 по зборовите: „Законот за здравственото осигурување“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за здравствената заштита“.

#### Член 2

Во членот 5 став 1 се менува и гласи:

„Работите на доброволно здравствено осигурување се вршат во рамки на класата на осигурување – здравствено осигурување.“

Во ставот 2 зборот „доброволно“ се брише.

#### Член 3

Во членот 7 по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите: „во Република Македонија и во странство“, а по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно од соодветниот надлежен орган на странската држава“.

#### Член 4

Во членот 13 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од ставот 2 на овој член, осигуреници од ставот 1 на овој член може да бидат и лица странски државјани кои не се опфатени со системот на задолжително здравствено осигурување, и тоа само за трошоци за здравствени услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и за користење на здравствени услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.“

Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

Ставот 5 станува став 6.

#### Член 5

Во членот 16 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Во точката 3) по зборот „установи“ се додаваат зборовите: „во Република Македонија и во странство“ и по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно од надлежниот орган на странска држава“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во друштвото за осигурување.“

#### Член 6

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

##### „Член 16-а

Одмерувањето на висината на глобата за друштвото за осигурување се врши согласно со Законот за прекршоците.“

#### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.